

**CERTIFICATE**

**СЕРТИФИКАТ**

Certification Body INTERCERT  
certifies that

Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ  
потврдува дека



**Влада на Република Северна Македонија**  
**Секретаријат за законодавство**

has implemented and maintains a Quality  
Management System according to the standard

го применува Системот за менаџмент со квалитет  
согласно барањата на стандардот

**МКС EN ISO 9001:2015**

scope:

According to the Law on the Government of the Republic of Macedonia, it performs the tasks related to ensuring the consistency of the legal system and providing expert opinions for harmonization of the draft laws and regulations with the Constitution of The Republic of Macedonia, with the legislation of the European Union and with the international agreements ratified in accordance with the Constitution of the Republic of Macedonia, and on request by the Ministry of Local Self-Government, it gives expert opinions regarding the regulations of the municipality.

во опсег:

Согласно Законот за Владата на Република Македонија ги врши работите што се однесуваат на обезбедување на конзистентноста на правниот систем и давање стручни мислења за усогласување на предлозите на законите и на другите прописи со Уставот на Република Македонија, со законодавството на Европската Унија и со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија и дава стручни мислења по прописите на општината за кои Министерството за локална самоуправа тоа ќе го побара.

at the following location

str. St. Cyril and Methodius no. 54  
Skopje


на локација

ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54  
Скопје

Issue Date: 05.01.2021  
Expiry Date: 04.01.2024  
Registration No: Q-022/2018\_izd.2  
Initial Certification: 05.01.2018

Датум на издавање: 05.01.2021  
Важност до: 04.01.2024  
Регистарски број: Q-022/2018\_изд.2  
Прва сертификација: 05.01.2018

INTERCERT  
Jordan Mijalkov 44/2-10  
1000 Skopje, Macedonia  
www.inter-cert.net



Managing Director / Управител



This certificate is valid until the Expiry Date on the condition that audits are conducted and paid for as per the Certification Agreement. Should this condition not be met, cancellation procedures will be initiated and the client will be removed from the INTERCERT register. This Certificate remains the property of INTERCERT and must be returned upon request. It must not be altered in any way. Intentional misuse of this certificate will result in cancellation without prior notification. Certificates can be checked through [info@inter-cert.net](mailto:info@inter-cert.net) / Сертификатот останува валиден до датумот на важност, под услов да се спроведат редовните надзорни проверки и да се подмират финансиските обврски кои произлегуваат од Договорот за Сертификација. Доколку не се исполнат овие услови, ќе се пристапи кон постапка за одземање на сертификатот, а организацијата ќе биде избришана од регистарот на сертифицирани организации. Овој Сертификат е сопственост на Интерцерт и организацијата има обврска да го врати на барање на Интерцерт. Секоја намерна злоупотреба на овој сертификат ќе резултира со негово одземање без претходна најава. Сертификатите може да бидат проверени на [info@inter-cert.net](mailto:info@inter-cert.net)